



Ул. Никола Вапцаров бр.
22, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.
82/1/7, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14А,
6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
бригада бр. 52, 1300
Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

ХУРГАДА – 6 ноќи



Цена

329 €

20.330 ден

СÈ ВКЛУЧЕНО

8 ДЕНА / 6 НОЌЕВАЊА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Од мало рибарско село, препраснато во еден од најпознатите туристички центри на Црвеното море, Хургада нуди безброј опции за незаборавен одмор за сечиј вкус. Тука Ве очекуваат прекрасни плажи, журкање до раните утрински часови и незаборавно нуркање во длабочините на тиркизните води, сето тоа запиено со уникатен египетски шарм.

Во цената се вклучени следните услуги:

- Повратна карта со Pegasus Airlines од Скопје (20 кг вклучен багаж по лице)
- Организиран трансфер во Хургада аеродром - хотел - аеродром
- Ноќевања во одбран хотел со услуга **сè вклучено (All Inclusive)**
- Аеродромски такси
- Асистенција на аеродром во Хургада

Во цената не се вклучени следните услуги:

- Факултативни екскурзии
- Патничко и здравствено осигурување
- Дополнителни трошоци во хотел (телефон, ручек и вечера, минибар, пијалоци)
- Виза за влез во Египет не е потребна до 30.04.2021
- ПЦР тест не постар од 72 часа



6



ХОТЕЛ	WEB	ОБЛАСТ	Ноќи	1 / 2 Соба
Three Corner Sunny Beach 4*	www.threecorners.com	Hurghada	6	329
Minamark resort 4*	www.minamark.com	Hurghada	6	329
Labranda Club Makadi 4*	www.labranda.com	Hurghada	6	409
Labranda Club Paradisio 4*	www.labranda.com	El Gouna	6	429
Labranda Royal Makadi 5*	www.labranda.com	Hurghada	6	419
Caribbean Soma Bay Hotel 5*	www.caribbeanworldresorts.com	Hurghada	6	409
Royal Lagoons 5*	www.royallagoonsresort.com	Hurghada	6	379
Steigenberger Golf Resort 5*	www.steigenberger.com	El Gouna	6	449
Caves Beach Resort 5*	www.cavesresort-hurghada.com	Hurghada	6	399
Sheraton Miramar Resort 5*	www.marriott.com	El Gouna	6	479
Pickalbatros Hotels	www.pickalbatros.com	Hurghada	6	489

Поаѓање (SKP – HRG)	Враќање (HRG – SKP)	Период
Среда и петок SKP 10:20h – IST 13:45h IST 22:30h – HRG 00:10h	Среда и петок HRG 01:55– IST 05:45h IST 09:50h – SKP 09:20h	03.01.2021 – 30.04.2021

| Цена по лице во евра

Важна напомена:

- Цените се дадени по лице за сместување во двокреветна соба
- Други видови соби се достапни на барање и со доплата
- Цените се подложни на промена во зависност од расположливост на места во авионот и хотелот
- Поради мерките за заштита од Ковид – 19, хотелите не дозволуваат сместување на повеќе од 2 лица во стандардна соба
- Цени за еднокреветна соба и за деца се добиваат дополнително
- Плаќање исклучиво во денари 1 € - 61.8 ден
- **Плаќање при резервација 100% и нема можност за откажување, менување термин или менување имиња**
- За ова патување потребен е биометриски пасош со мин.6 месеци валидност од денот на враќање
- Останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ важат, освен горенаведеното
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска

